

# NAŠA PRAVA

## INFORMACIJE ZA UČITELJE



CIP - Kataložni zapis o publikaciji  
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

342.726-053.2

NAŠA prava : informacije za učitelje / [autori Blanka Jamnišek  
... [et al.] ; ilustrator Matjaž Schmidt]. - Ljubljana :  
Ministarstvo vanjskih poslova Republike Slovenije, 2005

ISBN 961-6566-00-8  
1. Jamnišek, Blanka  
221679616

## ВОВЕД

Човековите права и правата на децата се универзални. Земјите ја имаат обврската да информираат, да подучуваат за нив, да ги имплементираат и да ги почитуваат. Улогата на меѓународните организации е да ги поттикнува земјите да ги исполнуваат нивните заложби за имплементација на основните човекови и детски права по пат на разновидни програми.

Во изминатата деценија, прашањето на учењето на човековите права стана едно од централните теми на дискусија во поглед на теоријата, истражувањето, политиката и праксата. Во 2005 година, Обединетите Нации ја промовираа „Светската програма за образование од областа на човековите права“, Европската Унија ја воведува „Европската иницијатива за демократија и човекови права“, а Советот на Европа ја започна „Европската година на граѓанството преку образованието“. Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ОБСЕ), во којашто е учесник и вашата земја, исто така има свои заложби. Нејзината определба беше потврдена во декември 2003 година со Стратегијата на ОБСЕ за справување со заканите за безбедноста и стабилноста во дваесет и првиот век:

*„Напорите на ОБСЕ ќе бидат особено насочени кон помладата генерација со цел кај неа да се изгради разбирањето за потребата од толеранција и за важноста од помирување и мирен соживот. Нејзиниот поглед и перспектива кон иднината се клучни. Онаму каде што е возможно, ОБСЕ ќе преземе засилена улога на полето на образованието. Една таква област каква што е едукацијата за човековите права заслужува особено внимание.“*

Со цел да даде придонес кон имплементацијата на оваа заложба на ОБСЕ, Словенија, како земја претседавач со ОБСЕ во 2005 година, би сакала да спроведе пилот проект во земјите учеснички во ОБСЕ. Ни претставува големо задоволство што се одлучивте да учествувате во овој пилот проект.

Според Конвенцијата за правата на детето, ратификувана од страна на повеќето земји во светот, а врз основа на добрата наставна практика во словенечките училишта, ни претставува задоволство да ви понудиме некои корисни материјали за наставата од областа на правата на децата за ученици на возраст меѓу 10 и 12 години.



Во Словенија, сличен материјал на овој го привлече вниманието и на учениците и на наставниците. Студијата за проценка спроведена од страна на Институтот за образовни истражувања од Љубљана меѓу декември 2004 година и јануари 2005 година (врз основа на одговорите на наставниците од прашалникот) покажаа дека постои значителна промена во однос на согледувањето на човековите права кај оние ученици коишто земале учество во проектот. Според овие резултати, учениците подобро ги препознаваат прекршувањата на правата и се почувствителни на прашањето на правата на децата во секојдневната училишна практика. Во исто време, голем процент на наставниците дошле до заклучок дека преку нивното учество во проектот стекнале поголеми познавања коишто ќе им овозможат да учествуваат во слични идни проекти коишто се однесуваат на човековите права и на правата на децата.

Наставниот материјал, којшто го нудиме во рамките на пилот проектот на ОБСЕ, се состои од низа картички коишто содржат едноставни текстови во врска со правата на децата и албум за учениците, во кој ќе можат да ги собираат картичките. На почетокот на пилот проектот, кога ќе започнете со настава, секој ученик во одделението добива празен албум. Потоа, на еден наставен час се дискутира за една картичка, и така секој нареден час. На крајот, учениците ги задржуваат албумите со сите собрани картички.

Оваа информативна брошура е наменета за наставниците. Таа содржи совети за тоа како да им се пристапи на прашањата содржани во картичките и е дизајнирана на начин на којшто ќе им се помогне на наставниците да разговараат за темите и да ги поттикнуваат соодветните активности. Вклучен е и список на можни техники на работа во групи. Земајќи го предвид почитувањето на основните човекови права на секое дете и човечко суштество, овој наставен материјал ќе ви овозможи да воспоставите своја сопствена наставна шема којашто вам најмногу ви одговара. Еден можен пристап е да се зборува за одговорностите паралелно со правата и да се земат примери од секојдневниот живот и училишната пракса.

Во оваа брошура, исто така ќе ја најдете официјалната формулација на Конвенцијата за правата на детето и корисен список на извори за натамошно информирање во врска со наставата по човекови и детски права. Бидејќи прашањето на образованието за човековите права е сериозно и значајно, овој наставен материјал не може да ги

опфати сите релевантни теми и начините на коишто тие се предаваат. Затоа, вклучивме информации во врска со ресурсите во пишаните публикации (книги, прирачници, итн.) и на интернет, така што ќе можете да го продлабочите истражувањето во оваа област. Таму се содржат најполезните и најшироко употребуваните информации коишто ги нудат меѓународните и невладините организации.

Многу би не интересирало да чуеме за вашите искуства и да добиеме коментари откако ќе се зафатите со пилот проектот, па затоа во прилог доставуваме кус прашалник. На тој начин сакаме да добиете повратни информации за искуството на наставниците и за нивните коментари во врска со предложениот метод за подучување во областа на човековите права. Ова ќе помогне да се зајакнат наставните методи и материјали за наредните генерации.

Ова е едноставен наставен материјал којшто може да се употребува како дополнително средство на веќе постоечките методи и средства или пак како иновативен пристап надвор од задолжителниот наставен план и програм. Во оние земји каде што не постои активност во областа на образованието за човекови права за оваа целна група, пилот проектот може да поттикне почеток на процесот на образованието за човековите права.

Доколку овој пилот проект се прифати и спроведе на задоволителен начин на подрачјето на ОБСЕ, се надеваме дека и во иднина ќе може да биде унапреден и продолжен. Наставата по човекови права и права на децата не е само наша обврска; таа исто така ни претставува задоволство затоа што даваме придонес кон здравиот развој на младите генерации. Веруваме дека образованието од областа на човековите права може да се согледа како заеднички потфат во којшто заедничкиот напор претставува инвестиција во нашите деца како идни граѓани. Искрено се надеваме дека ќе уживате во учествувањето во овој проект.

# МЕТОДСКИ ПОСТАРКИ МОЖНИ ТЕХНИКИ НА РАБОТА ВО ГРУПИ

## ДИСКУСИЈА

Дискусиите се добар начин да се откријат кои се ставовите на наставниците и учениците кон прашањата. Ова е од големо значење за образованието од областа на човековите права затоа што, покрај познавањето на фактите, учениците исто така треба самите да ги истражуваат и анализираат прашањата. Вестите, постерите и проучувањето на случаите се корисни средства за поттикнување дискусија. Започнете со поставување на прашањето „што мислите за...?“.

## ЦАГОРНИ ГРУПИ

Ова е корисен метод доколку не се јавуваат никакви идеи во дискусијата на целата група. Побарајте од учениците да разговараат за темата во парови една или две минути и потоа да ги споделат идеите со останатите ученици во групата. Наскоро ќе видите дека атмосферата „цагори“ од разговори а учениците „цагорат“ со идеи!

## РАБОТА ВО ПОМАЛИ ГРУПИ

Работата во помали групи е различна од работата во цела група. Тоа е метод којшто сите ги поттикнува да учествуваат и им помага да ја развиваат тимската работа со соработка. Големината на една помала група ќе зависи од објективните услови за работа и тоа од вкупниот број на ученици и од просторните услови. Една помала група може да брои 2 или 3 ученици, но тие најдобро функционираат со 6-8 ученици. Работата во помали групи може да трае петнаесет минути, еден час или еден ден во зависност од задачата којашто е зададена.

Многу ретко се случува да биде продуктивна работата доколку на учениците едноставно им се каже „разговарајте за прашањето“. Која и да е темата, од особена важност е активностите да бидат јасно дефинирани и учениците да бидат фокусирани на задачи кон постигнување на конкретна цел којашто од нив ќе бара соопштување на реакциите и впечатоците на целата група. На пример, поставувате задача во облик на проблем којшто треба да се реши или на прашање коешто треба да се одговори.

## **СЛИКИ: ЦРТЕЖИ, КОЛАЖИ, КАРИКАТУРИ, ФОТОГРАФИИ**

„Сликата кажува илјада зборови“. Визуелните слики се моќни средства и за давање информации и за поттикнување интерес. Не заборавете исто така дека цртежот е важно средство за самоизразување и комуникација, не само за оние чијшто омилен стил на размислување е визуелниот, туку и за оние коишто не се јаки во вербалното изразување.

## **МЕДИУМИ: ВЕСНИЦИ, РАДИО, ТЕЛЕВИЗИЈА, ИНТЕРНЕТ**

Медиумите се непогрешлив извор на добар материјал за дискусија. Секогаш е интересно да се дискутира содржината и начинот на којшто е таа презентирана и да се анализираат предубедувањата и стереотипите.

## **ФИЛМОВИ, ВИДЕО СПОТОВИ И РАДИО ДРАМИ**

Филмовите, видео спотовите и радио драмите се моќни средства за едукација во областа на човековите права и се популарни меѓу младите луѓе. Дискусијата после гледање филм би требала да биде добра појдовна точка за натамошна работа. Она за што треба да се разговара се почетната реакција на учениците на филмот, колку е филмот веродостоен на „реалниот живот“, дали ликовите се прикажани реалистично, или дали се обидуваат да промовираат едно одредено политичко или етичко гледиште.

## **КОЛЕКТИВНО ДИСКУТИРАЊЕ**

Колективното дискутирање е начин да се воведат нова тема, да се поттикне креативноста и да се создадат многу идеи за многу кусо време. Може да се употребува за решавање на одреден проблем или за изнаоѓање одговор на некое прашање.

Упатства:

- Одлучете кое прашање сакате да го дискутирате колективно и формулирајте го во прашање коешто има многу можни одговори.
- Напишете го прашањето онаму каде што можат сите да го видат.
- Побарајте од учениците да дадат свои идеи и да ги запишат таму каде што сите ќе можат да ги видат. Идеите треба да бидат поединечни зборови или куси фрази.

- Запрете го колективното дискутирање кога идеите веќе сопираат и тогаш
- Разгледувајте ги сугестиите, барајќи коментари.

Забележете ги следниве точки:

- Запишете ја СЕКОЈА нова сугестија. Честопати, најкреативните сугестии се најполезните и најинтересните!
- Никој не треба да дава какви било коментари или пак да го критикува она што е напишано, сè до крајот, или пак да ги повторува идеите коишто се веќе кажани.
- Охрабрете ги сите да учествуваат.
- Кажете ги своите идеи само доколку е тоа потребно за да се охрабри групата.
- Доколку некоја сугестија не е јасна, побарајте да биде разјаснета.

### **ПИШУВАЊЕ НА СИД**

Ова е еден облик на колективно дискутирање. Учениците ги запишуваат идеите на мали парчиња хартија (на пр. „стикери“) и ги лепат на сид. Предностите на овој метод се состојат во тоа што учениците можат да седат и мирно да размислуваат пред да влијаат на нив идеите на другите соученици, а парчињата хартија можат да бидат разместени така што ќе помогнат во групирањето на идеите.

### **ДРАМАТИЗАЦИЈА**

Драматизацијата е куса драма којашто ја глумат учениците. Иако луѓето се потпираат врз сопственото животно искуство кога глумат ситуации, тие најчесто се импровизираат. Целта е на учениците да им се доближат реални животни околности или настани коишто им се непознати. Драматизациите можат да го подобрат разбирањето на некоја ситуација и да поттикнат емпатија кон оние коишто се дел од неа.

- Драматизациите се разликуваат од симулациите во тоа што иако последниве исто така можат да се состојат од куси драми, тие се обично однапред напишани текстови и не содржат толкав степен на импровизација.



- Вредноста на драматизациите се состои во тоа што тие го имитираат реалниот живот. Тие можат да покренат прашања на коишто нема едноставен одговор, на пример во врска со исправното или лошото однесување на некој лик. За да се добие подобар увид, корисна техника е учениците да ги сменат улогите.

Драматизациите треба да се користат со чувствителност. Прво, важно е учениците да имаат време на крајот да излезат од улогата. Второ, секој треба да ги почитува чувствата на поединците и социјалната структура на групата. На пример, драматизацијата за инвалидизирани лица треба да го земе предвид фактот дека можеби некои ученици и самите имаат недостатоци (коишто можеби не се видливи) или пак имаат роднини или блиски пријатели коишто се хендикепирани. Тие не треба да се чувствуваат повредени, принудени да бидат изложени или маргинализирани. Доколку тоа се случи, сфатете го сериозно (извинете се, повторно осврнете се кон прашањето како пример, итн.). Исто така, бидете во голема мера свесни за стереотипирањето. Драматизациите го извлекуваат она што учесниците го мислат за другите луѓе преку „способноста“ да ги глумат или имитираат. На овој начин, активностите стануваат навистина забавни! Можеби би било корисно секогаш при утврдувањето на нивните знаења да се осврнете на прашањето со тоа што ќе прашате, „дали мислите дека луѓето коишто ги глумевте се навистина такви?“. Учениците треба да станат свесни за потребата од постојано, критичко разгледување на информациите. Затоа, исто така можете да ги запрашате учесниците од каде ги добиле информациите врз коишто го засновале развојот на ликот.


## СИМУЛАЦИИ

Симулациите можат да се сфатат како проширени драматизации во кои се сите опфатени. Тие им овозможуваат на луѓето да доживуваат предизвикувачки ситуации, но во безбедна атмосфера. Симулациите честопати бараат ниво на емоционална внесеност, што ги прави многу моќни средства. Учениците учат не само со главите и рацете туку и со срцата.

Искажувањето на ставовите и мислењата е особено важно после симулацијата. Глумците треба да разговараат за своите чувства, за тоа зошто се одлучиле на дејствијата коишто ги одбрале, за какви и да се неправди коишто ги забележале, да искажат мислења зошто (или не) е прифатливо некое решение кое било предложено. Треба да им се помогне да направат споредба меѓу нивното доживување и вистинските ситуации во реалниот свет.

*\* Можете да дознаете повеќе за техниките на работата во групи во публикацијата на Советот на Европа КОМПАС, наведена во вториот дел на брошурава под наслов „ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗВОРИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ВО ВРСКА СО ПРАВАТА НА ДЕЦАТА И ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА“.*

Конвенцијата на ОН за правата на детето вели дека дете е секое човечко суштество под возраста на полнолетноста. Ние, децата, имаме право да ги знаеме нашите права. Сите држави се обврзани да ги почитуваат правата на децата и да ги заштитиуваат нашите долгорочни интереси.



**Дополнителни информации:** (Член 1 од Конвенцијата за правата на детето) Наставникот ја претставува Конвенцијата за правата на детето усвоена од страна на Генералното собрание на ОН. Тој/таа може да укаже на долгорочниот интерес, којшто се состои во градењето на силните граѓански заложби за права.

**Можни активности:** дискусија и можно изготвување на „постер на правата“

- Што значи да се биде човек?
- Зошто имаме правила и закони?
- Зошто децата имаат посебен документ со којшто им се гарантираат правата?
- Кои права се загарантирани со Конвенцијата за правата на детето? (децата во групи ги набројуваат правата коишто им се познати; после извештаите од групите, може да се направи заеднички постер за правата на децата)
- Од каде ни се познати овие права?
- Како и каде можеме да добиеме повеќе информации за нашите права?
- Кои се нашите долгорочни интереси? (децата ги набројуваат своите интереси; ги споредуваат интересите меѓу себе)

**Ние, децата, имаме право на живот, опстанок и развнток. Имамe право на правилна исхрана и чиста вода за пиење.**



**Дополнителни информации:** (Членови 6 и 27 од Конвенцијата за правата на детето) Ова право е од особена важност и со него се занимава Генералното собрание на ОН со посебно внимание. Наставникот може да укаже на одговорноста на јавните службени лица и власти при гарантирањето на овие права.

**Можни активности:** пишување на сид и дискусија

- Што е потребно за развнтокот на детето (безбедност, храна, вода, образование)?
- Што значи соодветна храна и чиста вода за пиење?
- Зошто е ова право толку важно?
- Дали знаете за случаи каде што ова право не им е загарантирано на децата (каде)?
- Кој треба да им помогне и на кој начин можеме да им помогнеме?

При раѓањето, имаме право да добиеме име и да се стекнеме со државјанство, без оглед на тоа каде се наоѓаме.



**Дополнителни информации:** (Членови 7 и 8 од Конвенцијата за правата на детето)

Наставникот може да дискутира за важноста на името како дел од идентитетот. По дискусијата за локалните имиња, можеби можат да се дискутираат меѓународните имиња и државјанства.

**Можна активност:** дискусија пред картата на светот: наставникот ја покажува областа од 55-те земји на ОБСЕ, кажувајќи дека децата насекаде учат за правата на децата (секој има право на име и државјанство), и презентираат неколку примери

- Што значи твоето име?
- Дали познавате деца коишто немаат име ниту државјанство; дали некогаш сте чуле за деца коишто немаат извод од матична книга на родените; зошто е тоа негативно?

Ние, децата, имаме право да живееме со родителите, семејствата или оние коишто најдобро се грижат за нас.




**Дополнителни информации:** (Членови 5, 9 и 18 од Конвенцијата за правата на детето)

Овде, може да се истакне начелото на најдобар интерес за детето; ова право е детално разработено во член 3 од Конвенцијата за правата на детето. Со цел да се осигури безбедноста и најдобриот интерес за детето, некогаш е најдобро детето да биде подалеку од семејството или неговиот старател.

**Можни активности:** џагорни групи и дискусија

- Кои видови семејства ги познавате (различни големини на семејство, различен број на деца, семејства со еден родител, неколку генерации коишто живеат во заедница, итн.)?
- Што значи тоа родителите/старателите најдобро да се грижат за нас? На кој начин?
- Кој се грижи за вас?

Никој нема право да врши дискриминација врз децата врз основа на полот, расата, јазикот, верата или националното или етничко потекло.



**Дополнителни информации:** (Член 2 од Конвенцијата за правата на детето)

Меѓународни правни средства, вклучувајќи ја и Конвенцијата за правата на детето, се засновуваат врз начелото на недискриминација. Според оваа Конвенција, сите деца имаат право да ги уживаат сите права и слободи.

**Можна активност:** дискусија, можат да се употребат информации од медиумите

- Наставникот ги поттикнува децата гласно да размислуваат за различностите во светот; кои раси, јазици, вери, нации и етнички групи ги познаваме?
- Дискусијата треба да се насочи кон размислувањата за еднаквоста и почитувањето на различностите, и за фактот дека секаде некој е странец.
- Каде се разликите меѓу нас (на пр. во одделението)?
- Во кој поглед сме слични едни на други?

Ние, децата, имаме право на образование и бесплатно основно образование.



**Дополнителни информации:** (Членови 28 и 29 од Конвенцијата за правата на детето)

Загарантираноста на ова право се заснова врз начелото на еднакви можности.

**Можни активности:** работа во помали групи, дискусија

- Зошто е важно образованието?
- Дали сите деца на вашиа возраст одат на училиште?
- Дали постои некој којшто не оди на училиште и зошто (овде, на друго место, во странство)?
- Како ќе осигурите сите деца во светот да бидат во можност да се здобијат со основно образование; зошто е ова важно?



**Слушајте не нас, децата, затоа што имаме право да го искажеме нашето мислење.**



**Дополнителни информации:** (Членови 12, 13, 14, 15 и 17 од Конвенцијата за правата на детето)

Покрај правото на изразување, на децата им се загарантирани сите други основни граѓански права и слободи, како што се слободата на здружување, мислење, совест, вера и пристап до информации.

**Можни активности:** дискусија на избрана тема (можат да се употребат филмови, видео спотови и радио драми)

- Секој го кажува своето мислење во врска со една избрана тема; секој го слуша секого.
- Да се дискутира: зошто е важно да се изразите себеси и да ги сослушате другите?
- Како можете да ги натерате возрасните да го сослушаат вашето мислење?
- Зошто се толку важни граѓанските права?



**Дополнителни информации:** (Член 24 од Конвенцијата за правата на детето)

**Можни активности:** драматизација, пишување на табла и дискусија

- Секое дете кажува по една болест за која што е потребна лекарска грижа (можат да играат улоги на пациенти и лекари); наставникот ги наведува предложените болести на табла.
- Да се дискутира: Дали ова право се почитува во поглед на здравствената заштита на децата? Доколку не, кој треба да им го гарантира ова право на децата?

## Децата со посебни потреби имаат право на посебна грижа.



**Дополнителни информации:** (Член 23 од Конвенцијата за правата на детето)  
Наставниците им објаснуваат на децата зошто децата со посебни потреби имаат потреба од посебна грижа и како децата понекогаш се поинакви поради тоа како се родени или поради други работи коишто им се случуваат.

**Можна активност:** дискусија

- Кои се децата со посебни потреби (набројте ги недостатоците како и „скриените недостатоци“ и хендикепи – физички, психолошки, општествени)?
- Како можат овие деца да ја добијат посебната грижа којашто им е потребна?
- Како може да им се помогне да водат правилен општествен живот и да бидат дел од редовните паралелки во училиштатта.

Доколку ние, децата, сме бегалци или странци во трети земји, имаме право на соодветна грижа и заштита.



**Дополнителни информации:** (Членови 20 и 22 од Конвенцијата за правата на детето)

**Можна активност:** дискусија врз основа на тековните настани и вести од медиумите

- *Kou lu | e se parekivaat бегалци, азиланти и странци?*
- *Дали познавате некои од нив? Од каде се тие?*
- *Што им е најмногу потребно; кој може да им помогне и како?*
- *Како можеме да им помогнеме (доколку некој од нив дојде или е веќе меѓу нас)?*

Ние, децата, имаме право на одмор, игра и рекреативни активности.




**Дополнителни информации:** (Член 31 од Конвенцијата за правата на детето)

**Можни активности:** цртање и дискусија; изложба на цртежи (на пр. во одделението, во училиштето)

- Децата го цртаат она што сакаат да го прават во слободно време.
- Секој го покажува и го образложува својот цртеж.
- Наставникот ги запишува најомилените активности на табла.
- Наставникот ја води дискусијата на тема: што е слободно време и зошто е тоа значајно?

Ние, децата, имаме право на заштита од сите облици на насилство и злоупотреба.



**Дополнителни информации:** (Членови 33, 34, 35, 36, 37 и 38 од Конвенцијата за правата на детето)

**Можни активности:** дискусија и пишување на сид

- Кои видови насилство ги познавате (физичко и психолошко)?
- Кои се насилните лица, а кои се жртвите?
- Кој треба да ги заштити децата од насилство?

Ние, децата, не смеете да бидеме употребувани како ефтина работна сила, особено не за сметка на нашето школување.



**Дополнителни информации:** (Член 32 од Конвенција за правата на детето)

Наставниците треба да осигураат дека децата ја разбираат разликата меѓу вршењето секојдневни ситни обврски коишто се во врска со нивната одговорност како членови на семејството наспроти експлоатацијата.

**Активност:** дискусија

- Дали вие, деца, полагате дома и какви задачи извршувате?
- Дали познавате деца коишто не одат на училиште затоа што се принудени да работат?
- Што им е ускратено на овие деца?

# КОНВЕНЦИЈА ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

## ПРЕАМБУЛА

Државите членки на оваа конвенција

Сметајќи дека, во согласност со принципите прокламирани во Повелбата на Обединетите нации, признавањето на вроденото достоинство и на еднаквите и неотуѓиви права на сите припадници на човечката заедница претставува основа на слободата, правдата и мирот во светот,

Имајќи предвид дека народите на Обединетите нации во Повелбата одново ја потврдија вербата во основните права на човекот и достоинството и вредноста на човечката личност и решија да придонесуваат кон социјалниот напредок и подигањето на животниот стандард во поголема слобода,

Свесни дека Обединетите нации во Општата декларација за правата на човекот и во меѓународните пактови за правата на човекот прокламираа и се согласија дека на секој поединец му припаѓаат сите права и слободи содржани во нив, без оглед на расата, бојата на кожата, полот, јазикот, вероисповедта, политичкото или друго убедување, националното или социјалното потекло и имотната состојба, раѓањето или друг статус,

Потсетувајќи дека Обединетите нации во Општата декларација за правата на човекот прокламираа дека на детството му припаѓаат посебна грижа и помош,

Уверени дека на семејството, како основна единица на општеството и природна средина за развој и благосостојба на сите негови членови, а посебно на децата, треба да им биде дадена неопходна заштита и помош за да може во целост да ги преземе одговорностите во заедницата,

Свесни за фактот дека детето, заради целосен и складен развој на личноста, треба да расте во семејна средина, во атмосфера на среќа, љубов и разбирање,

Сметаат дека детето треба во целост да биде подготвено да живее самостојно во општеството и да биде воспитано во духот на идеалите прокламирани во Повелбата на Обединетите нации, а посебно во духот на мир, достоинство, толеранција, слобода, рамноправност и солидарност,



Имајќи предвид дека потребата за посветување посебна грижа за детето е

изнесена во Женевската декларација за правата на детето од 1924 година и во Декларацијата за правата на детето што ја усвоија Обединетите нации во 1959 година и призната во Општата декларација за правата на човекот, во Меѓународниот пакт за граѓанските и политичките права (посебно во чл. 23 и 24), во Меѓународниот пакт за економските, социјалните и културните права (посебно во член 10) и во статутите и соодветните инструменти на специјализираните агенции и меѓународните организации што се занимаваат со заштита на децата,

Имајќи предвид, како што е назначено во Декларацијата за правата на детето што ја усвои Генералното собрание на 20 ноември 1959 година, дека “на детето, со оглед на неговата физичка и ментална незрелост, му се потребни посебна заштита и грижа, вклучувајќи соодветна правна заштита, како пред, така и по раѓањето”,

Потсетувајќи на одредбите на Декларацијата за социјалните и правните принципи што се однесуваат на заштитата и благосостојбата на децата, со посебен осврт врз националното и меѓународното старателство и посвојувањето, Правилата на Обединетите нации за стандардниот минимум во малолетничкото правосудство (Пекиншки правила) и Декларацијата за заштита на жените и децата во случај на вонредна состојба и вооружен судир,

Свесни дека во сите земји на светот има деца кои живеат во вонредно тешки услови и дека на тие деца им е неопходна посебна грижа,

Земајќи го предвид значењето на традициите и на културните вредности на секој народ за заштита и складен развој на детето,

Свесни за значењето на меѓународната соработка за подобрување на условите за живот на децата во сите земји, посебно во земјите во развој,  
Се согласија за следново:

## **ПРВ ДЕЛ**

### **Член 1**

За целите на оваа конвенција, дете е секое човечко суштество кое не наполнило осумнаесет години возраст, ако врз основа на законот кој се однесува на детето, полнолетство не се стекнува порано.

### **Член 2**

1. Државите членки на оваа конвенција ги почитуваат и обезбедуваат правата содржани во Конвенцијата на секое дете под нивна јурисдикција, без никаква дискриминација и без оглед на расата, бојата на кожата, полот, јазикот, вероисповедта, политичкото или друго убедување, националното, етничкото или социјалното потекло, имотната состојба, онеспособеноста, раѓањето или друг статус на детето или на неговиот родител или законит старател.

2. Државите членки ги преземаат сите потребни мерки за да се обезбеди заштита на детето од сите форми на дискриминација или казна засновани врз статусот, активностите, изразеното мислење или убедување на родителите, на законитите старатели или на членови на семејството на детето.

### **Член 3**

1. Во сите активности што се однесуваат на децата од примарно значење се интересите на детето, без оглед на тоа дали ги спроведуваат јавни или приватни институции за социјална заштита, судови, административни органи или законодавни тела.

2. Државите членки се обврзуваат на детето да му обезбедат таква заштита и грижа што е неопходна за неговата добросостојба, земајќи ги предвид правата и обврските на неговите родители, законитите старатели или други поединци кои се правно одговорни за детето и ги преземаат за таа цел сите потребни законодавни и административни мерки.

3. Државите членки се грижат институциите, службите и установите кои се одговорни за грижа или заштита на децата да бидат во согласност со стандардите што ги утврдиле надлежните органи, посебно во областа на сигурноста, здравјето, бројот и подобноста на персоналот, како и стручниот надзор.

#### **Член 4**

Државите членки ги преземаат сите соодветни законодавни, административни и други мерки за остварување на правата признати во оваа конвенција. Во врска со економските, социјалните и културните права државите членки ги преземаат таквите мерки максимално користејќи ги своите расположиви средства, а каде што е тоа потребно во рамките на меѓународната соработка.

#### **Член 5**

Државите членки ги почитуваат одговорностите, правата и должностите на родителите или, каде што е тоа случај, на членовите на поширокото семејство или заедницата, како што е предвидено со локалните обичаи, на законските старатели или на други лица законски одговорни за детето, на начин кој е во согласност со развојот на способностите на детето да ги обезбедат, да го упатат и да го насочуваат детето во остварувањето на неговите права што се признати во оваа конвенција.

#### **Член 6**

1. Државите членки признаваат дека секое дете има вродено право на живот.
2. Државите членки го обезбедуваат во најголема можна мера опстанокот и развојот на детето.

#### **Член 7**

1. Детото се пријавува веднаш по раѓањето и од раѓањето има право на име, право на грижење, државјанство и, ако е тоа можно, право да знае кои му се родителите и право на нивно грижење.
2. Државите членки ги обезбедуваат остварувањето на овие права во согласност со националните закони и со своите обврски во согласност со соодветните меѓународни инструменти од оваа област, посебно во случаите каде што детето инаку би било апатрид.

#### **Член 8**

1. Државите членки се обврзуваат да го почитуваат правото на детето на зачувување на својот идентитет, вклучувајќи ги државјанството, името и семејните врски, како што е тоа признаено со закон, без незаконито мешање.
2. Во случаите кога детето е нелагално лишено од некој или од сите елементи на својот идентитет, државите членки даваат соодветна помош и заштита за да му биде вратен идентитетот што побргу.

## Член 9

1. Државите членки обезбедуваат ниедно дете да не биде одвоено од своите родители против нивната волја, освен кога надлежните органи, врз основа на судски увид, ќе одлучат, во согласност со соодветниот закон и процедури, дека таквото раздвојување е неопходно и во најдобар интерес на детето. Таквата одлука може да биде неопходна во определен случај, како на пр. малтретирање или занемарување на детето од страна на родителите или ако родителите живеат одвоено па мора да се донесе одлука за местото на домување на детето.

2. Во секоја постапка во согласност со точка 1, сите заинтересирани страни ќе добијат прилика да учествуваат во постапката и да го изнесат своето мислење.

3. Државите членки го почитуваат правото на детето кое е одвоено од едниот или од обата родители да одржува лични односи и непосредни контакти со обата родители врз постојана основа, освен ако е тоа во спротивност со најдобрите интереси на детето.

4. Во случаите кога раздвојувањето е последица од мерка што ја презела држава членка, како што се притвор, затвор, прогонство, депортација или смрт (вклучувајќи смрт што поради која и да било причина ќе настапи додека е во грижа на државата) на едниот или на обата родители или на детето, државата членка, по барање на родителите, на детето или, ако случајот е таков, на друг член на семејството, ќе им обезбеди основни информации за местото на престојот на отсутниот член / членови на семејството, ако давањето таква информација не оди во штета на добросостојбата на детето. Државите членки, понатаму, се грижат поднесувањето на такво барање, само по себе, да не повлекува никакви штетни последици за заинтересираното лице/лица.

## Член 10

1. Во согласност со обврската на државите членки согласно со член 9 точка 1, барањата на детето или на неговите родители да влезат во државата членка или да ја напуштат заради спојување на семејството, државите членки ги решаваат на позитивен, хуман и експедитивен начин. Државите членки, исто така, обезбедуваат поднесувањето на такво барање да не повлекува никакви штетни последици за подносителите на барањето и за членовите на нивните семејства.

2. Детето чии родители живеат во различни држави има право да одржува лични врски и непосредни контакти со обата родители врз постојана основа, освен под исклучителни околности. За таа цел и во согласност со обврската на државите членки согласно со член 9 точка 2, државите членки го почитуваат правото на детето и на неговите

родители да ја напуштат секоја земја, вклучувајќи ја и сопствената, како и да влезат во својата земја. Правото на напуштање на секоја земја подлежи само на оние ограничувања што се пропишани со закон и што се потребни заради заштита на националната безбедност, јавниот ред (ордер публиц), јавното здравје и морал или правата и слободите на други и што се во согласност со другите права признати во оваа конвенција.

#### **Член 11**

1. Државите членки преземаат мерки за борба против нелегалниот трансфер и невраќањето на децата од странство.
2. За таа цел, државите членки го поттикнуваат склучувањето на билатерални или мултилатерални спогодби или пристапувањето кон постојните спогодби.

#### **Член 12**

1. Државите членки му обезбедуваат на детето кое е способно да формира свое сопствено мислење право на слободно изразување на тоа мислење за сите прашања што се однесуваат на детето, со тоа што на мислењето на детето му се посветува должното внимание во согласност со годините на возраста и зрелоста на детето.
2. За таа цел, на детето посебно му се дава прилика да биде сослушано во сите судски и административни постапки што се однесуваат на него, било непосредно или преку застапник или соодветен орган, на начин кој што е во согласност со процедуралните правила на националниот закон.

#### **Член 13**

1. Детето има право на слобода на изразување која опфаќа и слобода да бара, да прима и да дава информации и идеи од сите видови, без оглед на границите, било усно или писмено или преку печат, по пат на уметноста или некој друг медиум, по избор на детето.
2. Остварувањето на ова право може да подлежи на извесни ограничувања, но само на оние што се определени со закон и што се неопходни:
  - (а) заради почитување на правата или угледот на други; или
  - (б) заради заштита на националната безбедност или јавниот ред (ордер публиц) или јавното здравје или моралот.

#### **Член 14**

1. Државите членки ги почитуваат правото на детето на слобода на мислење, совест и вероисповед.
2. Државите членки ги почитуваат правата и должностите на родителите и, каде што е таков случајот, на законитите старатели да го насочуваат детето во остварувањето на неговото право на начин којшто е во согласност со развојот на неговите способности.
3. Слободата на пројавување вероисповед или убедување може да подлежи само на оние ограничувања што се пропишани со закон и што се неопходни заради заштита на јавната сигурност, редот, здравјето или моралот или на основните права и слободи на други.

#### **Член 15**

1. Државите членки го признаваат правото на детето на слобода на здружување и слобода на мирно собирање.
2. Не можат да се наметнат никакви ограничувања на остварувањето на овие права освен оние што се во согласност со законот и што се неопходни во демократското општество во интерес на националната безбедност или јавната сигурност, јавниот ред (ордре публиц), заштитата на јавното здравје или моралот или заштитата на правата и слободите на другите.

#### **Член 16**

1. Ни едно дете не смее да биде изложено на самоволно или незаконито мешање во неговиот приватен или семеен живот, дом или лична преписка, како ни на незаконити напади врз неговата чест и углед.
2. Детето има право на законска заштита од таквото мешање или напад.

#### **Член 17**

Државите членки ја признаваат значајната улога на средствата за јавно информирање и овозможуваат пристап на детето до информациите и материјалите од различни национални и меѓународни извори, посебно оние чија цел е унапредувањето на неговото социјално, духовно и морално добро и на физичкото и менталното здравје. За таа цел, државите членки:

- a) ги поттикнуваат средствата за јавно информирање да шират информации и материјали од социјален и културен интерес за детето и во согласност со духот на член 29;

- б) ја поттикнуваат меѓународната соработка во производството, размената и ширењето на таквите информации и материјали од различни културни, национални и меѓународни извори;
- в) го поттикнуваат објавувањето и ширењето на детски книги;
- г) ги поттикнуваат средствата за јавно информирање да им посветат посебно внимание на лингвистичките потреби на детето кое и припаѓа на малцинска група или кое е од автохтоно потекло;
- д) го поттикнуваат развојот на соодветни насоки за заштита на детето од информациите и материјалите што му штетат на неговото добро, имајќи ги предвид одредбите на чл. 13 и 18.

### Член 18

1. Државите членки ќе ги вложат сите напори за да се уважува начелото обата родители да имаат заедничка одговорност во подигањето и развојот на детето. Родителите или, во зависност од случајот, законитите старатели, имаат главна одговорност за подигањето и развојот на детето. Интересите на детето се нивна основна грижа.
2. Заради гарантирање и унапредување на правата содржани во оваа конвенција, државите членки им даваат на родителите и на законитите старатели соодветна помош во вршењето на должноста за воспитување на детето и го обезбедуваат развојот на институциите, објектите и службите за грижа за децата.
3. Државите членки ги преземаат сите соодветни мерки за да обезбедат децата на вработените родители да ги користат услугите на детските установи и објекти.

### Член 19

1. Државите членки ги преземаат сите соодветни законодавни, административни, социјални и образовни мерки заради заштита на детето од сите форми на физичко или ментално насилство, повреди или злоупотреба, занемарување или немарен однос, малтретирање или експлоатација, вклучувајќи ја и сексуалната злоупотреба, додека е на грижа кај родителите, законитите старатели или некое друго лице на кое му е доверена грижата за детето.
2. Тие заштитни мерки треба да опфатат, по потреба, ефикасни постапки за востановување на социјални програми за да се обезбеди поддршката неопходна на детето и на оние на кои им е доверена грижата за детето, како и други форми на спречување, утврдување, пријавување, проследување, истрага, постапување и следење на случаите на наведеното малтретирање на детето и, по потреба, обраќање до судот.

## Член 20

1. Детето кое е привремено или трајно лишено од семејната средина или на кое, во негов најдобар интерес, не му е дозволено да остане во тој круг, има право на посебна заштита и помош од државата.
2. Државите членки, во согласност со своите национални закони, обезбедуваат алтернативна грижа за тоа дете.
3. Таа грижа треба да опфаќа, меѓу другото, сместување во друго семејство, кафалах според исламското право, посвојување или, ако е неопходно, сместување во соодветни установи за грижа за децата. При разгледувањето на решението треба да се обрне должно внимание и на фактот дека е пожелен континуитет во подигањето на детето, како и на етничкото, верското, културното и лингвистичкото потекло на детето.

## Член 21

Државите членки кои го признаваат и/или дозволуваат системот на посвојување обезбедуваат најдобрите интереси на детето да бидат решавачки и:

- а) обезбедуваат усвојувањето на детето да го одобрува само надлежниот орган кој утврдува, во согласност со односниот закон и процедурите и врз основа на сите релевантни и сигурни информации, дека посвојувањето се дозволува со оглед на положбата на детето во врска со родителите, роднините и законитите старатели и, по потреба, дека заинтересираните лица свесно дале согласност за усвојување врз основа на таквиот совет кој може да биде потребен;
- б) признаваат дека меѓудржавното усвојување може да се смета како алтернативна можност за грижа за детето ако детето не може да се смести во друго семејство или да биде посвоено или ако за него не може да се води грижа на адекватен начин во земјата на неговото потекло;
- в) обезбедуваат детето на кое се однесува меѓудржавното посвојување да ужива заштита и стандарди еднакви на оние што постојат во случај на посвојување во рамките на една земја;
- г) ги преземаат сите соодветни мерки сместувањето да нема, во случај на меѓудржавно посвојување, за последица неоправдана финансиска корист за оние што ќе учествуваат во тоа;
- д) ги унапредуваат, каде што е тоа згодно, целите на овој член со склучување на билатерални или мултилатерални аранжмани или спогодби и настојуваат, во тие рамки, сместувањето на детето во друга земја да го извршат надлежните органи или тела.



## Член 22

1. Државите членки преземаат соодветни мерки за да му овозможат на детето кое бара статус на бегалец или кое се смета како бегалец, во согласност со соодветниот меѓународен или национален закон и процедури, без оглед на тоа дали е детето во придружба на своите родители или на некое друго лице или не, да добие соодветна заштита и хуманитарна помош во остварувањето на правата содржани во оваа конвенција и во другите меѓународни инструменти за правата на човекот или за хуманитарните прашања чии членки се споменатите држави.

2. За таа цел, државите членки, ако сметаат дека е тоа целесообразно, учествуваат во сите напори на Обединетите нации и на другите надлежни меѓувладини или невладини организации што соработуваат со Обединетите нации заради заштита и давање помош на тоа дете и заради наоѓање на родителите или на другите членови на семејството на детето-бегалец за да се прибават информациите неопходни за спојување со неговото семејство. Во случаите кога не можат да се пронајдат родителите ниту другите членови на семејството, на детето му се дава еднаква заштита како и на сите други деца кои се постојано или привремено лишени од семејниот круг поради која и да било причина, како што е тоа наведено во оваа конвенција.

## Член 23

1. Државите членки признаваат дека ментално заостанато или физичко инвалидно дете треба да ужива полн и достоин живот, во услови со кои се обезбедува неговото достоинство, се поттикнува самостојноста и се олеснува активното учество на детето во заедницата.

2. Државите членки го уважуваат правото на инвалидното дете на посебна нега и ќе поттикнуваат и обезбедуваат помош на детето кое за тоа ги исполнува условите и на оние кои се одговорни за грижата за него, за која е поднесено барање, во зависност од расположивите средства, а што одговара на состојбата на детето и на условите на родителите или на другите лица кои се грижат за детето.

3. Уважувајќи ги посебните потреби на инвалидното дете, помошта во согласност со точка 2 се дава бесплатно секогаш кога е тоа можно, имајќи ги предвид финансиските средства на родителите или на другите лица кои се грижат за детето и која е осмислена така што инвалидното дете да има ефикасен пристап и да добива образование, обука, услуги на здравствена заштита, рехабилитација, подготовка за вработување и

можности за рекреација на начин кој што придонесува за остварување на што поцелосна општествена интеграција и личен развој на детето, вклучувајќи културен и духовен развој.

4. Државите членки преземаат врз себе обврска да ја унапредуваат и поттикнуваат меѓународната соработка заради постепено постигање целосна реализација на правата од овој член. Во тој поглед, посебно ќе се земат предвид потребите на земјите во развој.

#### **Член 24**

1. Државите членки го признаваат правото на детето на највисоко ниво на здравствена и медицинска заштита и на рехабилитација. Државите членки ќе настојуваат ни едно дете да не биде лишено од правото на таква здравствена заштита.

2. Државите членки ќе се залагаат за целосно остварување на ова право и, посебно, ќе преземаат соодветни мерки за:

а) намалување на смртноста на доенчињата и децата;

б) обезбедување неопходна медицинска помош и здравствена заштита на сите деца, со акцент врз развојот на примарната здравствена заштита;

в) спречување на болести и потхранетост, вклучувајќи ги во рамките на примарната здравствена заштита, меѓу другото, примената на лесно достапна технологија и обезбедувањето на адекватни хранливи продукти и чиста вода за пиење, земејќи ги предвид опасностите и ризикот од загадувањето на животната средина;

г) обезбедување соодветна заштита на мајката пред и по раѓањето на детето;

д) овозможување на сите сегменти на општеството, посебно на родителите и децата, да бидат информирани, како и да им се даде поддршка во користењето на основните знаења за здравјето, исхраната на детето, предностите на доењето, хигиената и хигиенските услови на животната средина, како и за спречување на несреќите;

ѓ) развој на превентивна здравствена заштита, совети за родителите и образование и давање услуги во врска со планирањето на семејството.

3. Државите членки ги преземаат сите ефикасни и соодветни мерки за укинување на традиционалната практика која му штети на здравјето на децата.

4. Државите членки преземаат врз себе обврска да ја унапредуваат и поттикнуваат меѓународната соработка заради постепено постигање целосна реализација на правата од овој член. Во тој поглед, посебно ќе се земат предвид потребите на земјите во развој.

## Член 25

Државите членки го уважуваат правото на детето што надлежните органи го згрижиле заради грижа, заштита или лекување на неговото физичко или ментално здравје, на периодични проверки на лекувањето што му се обезбедува на детето и сите други околности од значење за неговото згрижување.

## Член 26

1. Државите членки го уважуваат правото на секое дете да користи социјална заштита, вклучувајќи социјално осигурување, и ги преземаат сите мерки неопходни за целосно остварување на тоа право, во согласност со националните закони.
2. Овие повластици треба да бидат признати, ако тоа одговара, земајќи ги предвид средствата и условите на детето и на лицата што се одговорни за издржување на детето, како и сите други услови од значење за барањата за повластици што ќе ги поднесе детето или што ќе се поднесат од негово име.

## Член 27

1. Државите членки му признаваат право на секое дете на животен стандард примерен на физичкиот, менталниот, духовниот, моралниот и друштвениот развој на детето.
2. Родителот(ите) или другите лица одговорни за детето имаат првенствено одговорност, во рамките на своите способности и финансиски можности, да обезбедат животни услови потребни за развој на детето.
3. Државите членки, во согласност со националните услови и своите можности, преземаат соодветни мерки за помош на родителите и на другите лица одговорни за детето, заради остварување на ова право и, во случај на потреба, обезбедуваат материјална помош и програми за потпора, посебно во поглед на исхраната, облеката и домувањето.
4. Државите членки ги преземаат сите соодветни мерки за да обезбедат детето да добива издржување од родителите или од другите лица кои се финансиски одговорни за детето, како во рамките на државите членки така и од странство. Посебно, ако лицето кое е финансиски одговорно за детето не живее во иста држава во која и детето, државите членки го поттикнуваат пристапувањето кон меѓународни спогодби односно склучувањето на такви спогодби, како и кон други соодветни аранжмани.

## **Член 28**

1. Државите членки му признаваат право на детето на образование и, заради постепено остварување на тоа право врз основа на еднакви можности,

посебно:

а) го прогласуваат основното образование како задолжително и бесплатно за сите;

б) го поттикнуваат развојот на различни форми средношколско образование, вклучувајќи го општото и стручното образование, кое им е достапно на сите деца и преземаат соодветни мерки, како што се воведувањето на бесплатно образование и укажувањето финансиска помош во случај на потреба;

в) на сите им овозможуваат стекнување на високо образование врз основа на способностите, користејќи адекватни средства;

г) на сите деца им ставаат на располагање образовни и стручни информации и услуги за професионална ориентација;

д) преземаат мерки за поттикнување на редовното школување и за намалување на испишувањето од училиштето.

2. Државите членки ги преземаат сите соодветни мерки за да може дисциплината во училиштата да се спроведува на начин кој е во согласност со човечкото достоинство на детето и со оваа конвенција.

3. Државите членки ја унапредуваат и поттикнуваат меѓународната соработка за прашањата што се однесуваат на образованието, посебно заради давање придонес за елиминација на незнаењето и неписменоста во светот и за олеснување на пристапот кон науката, техничкото знаење и кон современите методи на наставата. Во тој поглед, посебно внимание им се посветува на потребите на земјите во развој.

## **Член 29**

1. Државите членки се согласни дека образованието на детето треба да биде насочено кон:

а) развој на личноста на детето, развој на надареноста и менталните и физичките способности до крајни граници;

б) развој на почитувањето на правата на човекот и на основните слободи, како и почитување на принципите содржани во Повелбата на Обединетите нации;

в) развој на почитувањето на родителите на детето, неговиот културен идентитет, јазикот и вредностите, националните вредности на земјата во која детето живее и на земјата од која тоа потекнува, како и на цивилизациите што се различни од неговата;

г) подготвување на детето за одговорен живот во слободно општество, во духот на разбирањето, мирот, толеранцијата, еднаквоста на половите и пријателството помеѓу сите народи, етнички, национални и верски групи и лица од автохтоно потекло;

д) развој на почитувањето на природната средина.

2. Ниту една одредба од овој член, како ни член 28, не смее да се толкува така што да се ограничува слободата на поединци и тела да основаат и да управуваат со образовни установи, имајќи го секогаш предвид почитувањето на принципите изнесени во точка 1 од овој член и под услов образованието во таквите институции да биде во согласност со минималните стандарди што може да ги пропише државата.

### Член 30

Во оние држави во кои постојат етнички, верски или јазички малцинства или лица од автохтоно потекло, детето кое му припаѓа на такво малцинство или е од автохтоно потекло не смее да биде лишено од правото, во заедница со другите припадници на групата, на своја култура, исповедување на своја вера и вршење на верски обреди или на употреба на својот јазик.

### Член 31

1. Државите членки му признаваат право на детето на одмор и слободно време, на игра и рекреација која и одговара на возраста на детето и на слободно учество во културниот живот и уметноста.

2. Државите членки го почитуваат и унапредуваат правото на детето на полно учество во културниот и уметничкиот живот и го поттикнуваат давањето на адекватни и еднакви можности за културни, уметнички, рекреативни и слободни активности.

### Член 32

1. Државите членки му признаваат право на детето на заштита од економската експлоатација и од работење на работа која може да биде опасна или да го спречува образованието на детето или да биде штетна за здравјето на детето односно за неговиот физички, ментален, духовен, морален или социјален развој.

2. Државите членки преземаат законодавни, административни, социјални и образовни мерки за примена на одредбите од овој член. За таа цел, а имајќи ги предвид соодветните одредби од другите меѓународни инструменти, државите членки посебно:

а) ја определуваат минималната возраст за вработување;

- б) обезбедуваат регулирање на работното време и на условите за работа;
- в) определуваат соодветни казни или други санкции за да се обезбеди ефикасна примена на одредбите од овој член.

### **Член 33**

Државите членки ги преземаат сите соодветни мерки, вклучувајќи законодавни, административни, социјални и образовни мерки, за заштита на децата од нелегалната употреба на опојни дроги и психотропни супстанции, како што е дефинирано со соодветните меѓународни договори, и за спречување на користењето на децата во нелегално производство и трговија со тие супстанции.

### **Член 34**

Државите членки се обврзуваат да го заштитат детето од сите форми на сексуално искористување и сексуална злоупотреба. За таа цел, државите членки посебно ги преземаат сите соодветни национални, билатерални и мултилатерални мерки за спречување на:

- а) наведувањето или присилувањето на детето да учествува во незаконити сексуални активности;
- б) експлоататорското користење на децата во проституција или во други незаконити сексуални дејствија;
- в) експлоататорското користење на децата во порнографски претстави и списанија.

### **Член 35**

Државите членки ги преземаат сите соодветни национални, билатерални и мултилатерални мерки за да се спречат насилното одведување, продажбата или трговијата со деца за која и да било цел и во која и да било форма.

### **Член 36**

Државите членки го штитат детето од сите други форми на експлоатација штетни за детето.

### **Член 37**

Државите членки обезбедуваат:

- а) ниту едно дете да не биде изложено на мачење или други свирепи, нечовечки или понижувачки постапки или казни. Смртната казна и доживотната робија без можност за пуштање на слобода не можат да се изречат за кривични дела што ги сториле лица помлади од 18 години;

б) ниту едно дете не може да биде лишено од слобода незаконито или самоволно. Апсењето, притворот или затворот за дете мораат да бидат во согласност со законот и да се користат само како последна можна мерка и за најкратко можно време;

в) со дете лишено од слобода се постапува така што се почитува достоинството на човечката личност, како и на начин со кој се земаат предвид потребите на лице од негови години. Секое дете лишено од слобода се одвојува од возрасните, освен ако не се смета дека тоа е во најдобар интерес на детето и има право да одржува контакт со своето семејство преку писма и посети, освен во исклучителни случаи;

г) секое дете лишено од слобода има право на итна правна и друга соодветна помош, како и право да го постави пред судот или друг надлежен, независен и непристрасен орган прашањето за законитоста на лишувањето од слобода и на право на итна одлука за тоа прашање.

### Член 38

1. Државите членки се обврзуваат да ги почитуваат и да ги обезбедат почитувањето на правилата од меѓународното хуманитарно право што се применуваат на нив во вооружени судири, а што се однесуваат на детето.

2. Државите членки ги преземаат сите практично изводливи мерки лицата што уште не наполниле петнаесет години возраст непосредно да не учествуваат во судири.

3. Државите членки се воздржуваат од регрутирање во вооружените сили на лица што уште не наполниле петнаесет години возраст. При регрутирањето на оние лица што наполниле петнаесет години возраст, но не осумнаесет, државите членки настојуваат да им дадат предност на најстарите.

4. Во согласност со обврските врз основа на меѓународното хуманитарно право да го штитат цивилното население во вооружени судири, државите членки ги преземаат сите практично изводливи мерки за да се обезбедат заштита и грижа за децата погодени со вооружениот судир.

### Член 39

Државите членки ги преземаат сите соодветни мерки за подобро физичко и психичко закрепнување и социјална реинтеграција на детето кое е жртва на некоја форма на занемарување, експлоатација,

злоупотреба, мачење или некоја друга форма на свирепо, нехумано или понижувачко постапување или казнување, или на вооружени судири. Таквото закрепнување и реинтеграција се одвиваат во средина која го поттикнува здравјето, самопочитувањето и достоинството на детето.

#### **Член 40**

1. Државите членки му признаваат право на секое дете, за кое ќе се утврди, или кое е обвинето или за кое е признато дека го прекршило кривичниот закон, со него да се постапува на начин кој е во согласност со поттикнувањето на неговото чувствување на достоинство и вредност, што го засилува неговото почитување на правата на човекот и основните слободи на другите и при што се земаат предвид возраста на детето и желбата да се подобри неговата реинтеграција и тоа да преземе конструктивна улога во општеството.

2. За таа цел и имајќи ги предвид соодветните одредби на меѓународните инструменти, државите членки посебно обезбедуваат:

а) ниту за едно дете неосновано да не се тврди, да не биде обвинето или да не се признае дека го прекршило кривичниот закон поради дело или пропуст што не биле забранети со националните или меѓународните закони во времето кога се направени;

б) на секое дете за кое се тврди или кое е обвинето за кршење на кривичниот закон да му се дадат барем следните гаранции:

(и) да се смета за невино додека вината не се докаже според законот;

(ии) да биде веднаш и директно известно за обвиненијата против него и ако е потребно неговите родители или законски старатели и да има правна или друга соодветна помош во подготовката и презентирањето на својата одбрана;

(иии) постапката да се води без задоцнувања од страна на надлежен независен и непристрасен орган или судско тело, со справедливо сослушување во согласност со законот, во присуство на правна или друга соодветна помош, и освен ако не се смета дека тоа не е во интерес на детето, посебно земајќи ги предвид неговите години, или положбата на неговите родители или законски старатели;

(ив) да не биде присилено да сведочи или да признае вина; да се испитуваат или да бидат испитани сведоци на другата страна и да се обезбеди учество и испитување на неговите сведоци под еднакви услови;

(в) ако се смета дека го прекршило кривичниот закон, оваа одлука и секоја досудена мерка која од тоа произлегува, повторно да ја разгледува повисок, надлежен, независен и непристрасен орган или судско тело во согласност со законот;



(ви) да има бесплатна помош од преведувач ако детето не може да го разбере или не го зборува јазикот кој се користи;

(виџ) да се почитува неговата приватност на сите нивоа на постапката.

3. Државите потписнички ќе настојуваат да поттикнуваат донесување на закони, постапки, воспоставување на органи и установи применливи врз децата за кои се тврди, кои се обвинети и за кои се смета дека го прекршиле кривичниот закон, а посебно:

(а) утврдување на најниската возраст под која децата не можат да бидат сметани како способни за кршење на кривичниот закон;

(б) секогаш кога е тоа можно и пожелно, мерки за постапување со такви деца, без прибегнување кон судска постапка, со тоа што човечките права и законската заштита да бидат во целост почитувани.

4. Разноликоста на расположливите можности како што се грижа, советување, надзор; правно застапување; условно казнување; прифаќање; образование и програми на стручно насочување и други можности на институционална грижа ќе бидат на располагање за да се обезбеди со децата да се постапува на начин кој одговара на нивното добро и кој е пропорционален и на околностите и на стореното дело.

#### **Член 41**

Ни една одредба од оваа конвенција нема да влијае врз кои и да било други одредби кои повеќе придонесуваат за остварување на правото на детето, а кои евентуално се наоѓаат:

а) во законите на државата членка или

б) во меѓународното право што таа држава го применува

### **ВТОР ДЕЛ**

#### **Член 42**

Државите членки се обврзуваат да ги запознаат со принципите и одредбите на Конвенцијата што пошироко и на адекватен и активен начин како возрасните лица така и децата.

#### **Член 43**

1. Заради разгледување на постигнатиот напредок на државите членки во извршувањето на обврските преземени врз основа на оваа конвенција, се основа Комитет за правата на детето, кој ги врши функциите наведени во натамошниот текст.

2. Комитетот го сочинуваат десет експерти со високи морални квалитети или со призната компетентност во областа на која се однесува оваа конвенција. Членовите на Комитетот ги избираат државите членки од редовите на своите државјани и тие ги вршат своите должности во лично својство, при што се води сметка за поеднаквата географска застапеност, како и за главните правни системи.
3. Членовите на Комитетот се избираат со тајно гласање од листата на лицата што ги номинираат државите членки. Секоја држава членка може да номинира едно лице од редовите на своите државјани.
4. Првите избори за Комитетот се одржуваат најдоцна шест месеци по датумот на влегувањето на оваа конвенција во сила, а потоа секоја втора година. Најмалку четири месеци пред датумот на сите избори, Генералниот секретар на Обединетите нации им упатува писмо на државите членки, повикувајќи ги да ги поднесат своите номинации во рок од два месеци. Генералниот секретар потоа ја подготвува листата на сите така номинирани лица по абецеден ред, назначувајќи ги и државите членки што ги номинирале и им ја поднесува на државите членки на оваа конвенција.
5. Изборите се одржуваат на состаноците на државите членки што ги свикнува Генералниот секретар во седиштето на Обединетите нации. На тие состаноци на кои кворум сочинуваат две третини од државите членки, во Комитетот се избираат лицата што ќе добијат најголем број гласови и апсолутно мнозинство на гласовите од претставниците на државите членки што се присутни и што гласаат.
6. Членовите на Комитетот се избираат на период од четири години. Можат повторно да се избираат ако бидат повторно номинирани. Мандатот на петмината членови избрани на првите избори истекува по две години. Веднаш по првите избори имињата на тие петмина членови ги утврдува со ждрепка претседавачот на состанокот.
7. Ако некој член на Комитетот умре или поднесе оставка или изјави дека од некоја друга причина не може повеќе да ја врши должноста во Комитетот, државата членка која го номинирала тој член именува друг експерт од редовите на своите државјани на истото место за преостанатиот дел од мандатот во зависност од одобрението на Комитетот.
8. Комитетот утврдува свој деловник.
9. Комитетот ги избира своите функционери на период од две години.
10. Состаноците на Комитетот обично се одржуваат во седиштето на Обединетите нации или во некое друго згодно место што ќе го определи Комитетот. Комитетот обично се состанува еднаш годишно.

Должината на траењето на состанокот на Комитетот се определува и, по потреба, се преиспитува на состанокот на државите членки на оваа конвенција, во зависност од согласноста на Генералното собрание.

11. Генералниот секретар на Обединетите нации обезбедува потребен персонал и услови за ефикасно вршење на функциите на Комитетот врз основа на оваа конвенција.

12. Со согласност на Генералното собрание, членовите на Комитетот основан врз основа на оваа конвенција примаат плата од средствата на Обединетите нации, под условите што ќе ги определи Собранието.

#### **Член 44**

1. Државите членки се обврзуваат на Комитетот да му поднесуваат извештаи преку Генералниот секретар на Обединетите нации за мерките што ги усвоиле, а што придонесуваат за остварување на правата што се признати овде, како и за напредокот постигнат во остварувањето на тие права:

а) во рок од две години од влегувањето на Конвенцијата во сила во државите членки;

б) потоа, секои пет години.

2. Во извештаите подготвени во согласност со овој член ќе се укаже на факторите и тешкотиите, ако ги има, што влијаат врз степенот на остварување на обврските по оваа конвенција. Извештаите треба да содржат доволно информации врз основа на кои Комитетот ќе има целосен увид во примената на Конвенцијата во односната земја.

3. Државата членка која на Комитетот му поднела сеопфатен прв извештај не мора во своите наредни извештаи што се поднесуваат во согласност со точка 1 (б), да ги повторува основните информации што претходно веќе ги дала.

4. Комитетот може да побара од државите членки додатни информации што се однесуваат на примената на Конвенцијата.

5. Комитетот му поднесува на Генералното собрание, преку Економскиот и социјален совет, секои две години извештаи за своите активности.

6. Државите членки и ги ставаат извештаите на увид на јавноста во своите земји.

#### **Член 45**

Заради поттикнување на ефикасната примена на Конвенцијата и охрабрување на меѓународната соработка во областа за која говори оваа конвенција;



- а) специјализираните агенции, УНИЦЕФ и други организации на Обединетите нации имаат право на присуство на свој претставник при рагледувањето на примената на оние одредби од оваа конвенција што се во нивна надлежност. Комитетот може да ги повика специјализираните агенции, УНИЦЕФ и други органи на Обединетите нации да поднесат извештаи за примената на Конвенцијата во областите што се во рамките на нивните активности;
- б) Комитетот, ако смета дека е потребно, им ги доставува на специјализираните агенции, на УНИЦЕФ и на други надлежни тела извештаите на државите членки што содржат барање или укажуваат на потреба од стручни совети или помош, заедно со евентуалните забележувања и предлози во врска со тие молби или потреби;
- в) Комитетот може да му даде препорака на Генералното собрание да го замоли Генералниот секретар од името на Комитетот да преземе студии за конкретните прашања што се однесуваат на правата на детето;
- г) Комитетот може да дава предлози и општи препораки што се засноваат врз информациите примени во согласност со чл. 44 и 45 од оваа конвенција. Таквите предлози и општи препораки им се доставуваат на заинтересираните држави членки, а Генералното собрание за нив се известува, со евентуални коментари од државите членки.

## **ТРЕТ ДЕЛ**

### **Член 46**

Оваа конвенција им е отворена за потпишување на сите држави.

### **Член 47**

Конвенцијата подлежи на ратификација. Ратификационите инструменти се депонираат кај Генералниот секретар на Обединетите нации.

### **Член 48**

Оваа конвенција останува отворена за пристапување на сите држави. Инструментите за пристапување се депонираат кај Генералниот секретар на Обединетите нации.

### **Член 49**

1. Оваа конвенција влегува во сила триесеттиот ден од датумот на депонирањето на дваесеттиот ратификационен инструмент или инструмент за пристапување кај Генералниот секретар на Обединетите нации.

2. За секоја држава која ќе ратификува Конвенцијата или ќе и пристапи по депонирањето на дваесеттиот ратификационен инструмент или инструментот за пристапување, Конвенцијата влегува во сила триесеттиот ден од датумот на депонирањето на ратификациониот инструмент или инструмент за пристапување.

## Член 50

1. Секоја држава членка може да предложи амандман и да му го поднесе на Генералниот секретар на Обединетите нации. Генералниот секретар потоа им го доставува предложениот амандман на државите членки со молба да назначат дали се за конференција на државите членки заради разгледување и гласање за предлозите. Во случај кога во рок од четири месеци од датумот на доставувањето на таквиот амандман најмалку една третина од државите членки се изјасни за конференција, Генералниот секретар свикува конференција под покровителство на Обединетите нации. Сите амандмани што ќе ги усвои мнозинството држави членки што се присутни и што гласаат на конференцијата, се поднесуваат на одобрение до Генералното собрание.

2. Амандманот усвоен во согласност со точка (1) на овој член влегува во сила по одобрение на Генералното собрание на Обединетите нации и по прифаќањето од страна на две третини од државите членки.

3. Кога ќе влезе во сила амандманот станува задолжителен за оние држави членки што го прифатиле, а другите држави членки и понатаму ги обврзуваат одредбите од оваа конвенција и сите евентуални амандмани прифатени порано.

## Член 51

1. Генералниот секретар на Обединетите нации го прима и им го доставува на сите држави текстот за резервите што ќе ги изразат државите во време на ратификацијата или пристапувањето.

2. Резервата која не е во согласност со целта и намената на оваа конвенција не е дозволена.

3. Резервите можат да се повлечат во кое и да било време по пат на писмено известување упатено до Генералниот секретар на Обединетите нации, кој за тоа ги известува сите држави. Таквото известување влегува во сила на денот кога ќе го прими Генералниот секретар.

**Член 52**

Државата членка може да ја откаже оваа конвенција по пат на писмено известување до Генералниот секретар на Обединетите нации. Откажувањето влегува во сила една година по денот на приемот на известувањето од страна на Генералниот секретар.

**Член 53**

Генералниот секретар на Обединетите нации е определен за депозитар на Конвенцијата.

**Член 54**

Оригиналот на оваа конвенција, чиешто текстови на арапски, кинески, англиски, француски, руски и шпански јазик се подеднакво веродостојни, се депонира кај Генералниот секретар на Обединетите нации.

Потврдувајќи го наведеното, потписниците за тоа прописно овластени, ја потпишаа оваа конвенција.

# ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗВОРИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕТСКИ И ЧОВЕКОВИ ПРАВА

## СОВЕТ НА ЕВРОПА (<http://coe.int>)

- COMPASS

*Прирачник за Образование за Човекови Права со Млади Луѓе*

**Содржина:** Книгата претставува сеопфатен приод кон образованието за човекови права за децата. Составен е од пет поглавја. Наставниците немаат потреба да ја прочитаат целата книга за да бидат способни да ја користат во својата работа. Можат да ги прочитаат само оние секции кои најмногу ги интересираат.

**Издадена:** Мај 2002

ISBN: 92-871-4880-5

Интернет: <http://eycb.coe.int/compass/>

- ЕВРОПСКА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

*Почетна точка за наставниците*

**Содржина:** Мапата содржи два дела. Ќе најдете документи со основни информации за тоа како да се користат публикациите и основни информации за Советот на Европа, Европската Конвенција за Човековите Права, употребата на Конвенцијата во пракса, други главни области на надлежност на Советот на Европа и неколку предлози за понатамошна работа. Постои и презентација на скратена верзија на Конвенцијата, инструкции за наставниците и случаи за активности на учениците.

**Издадена:** Април 2001

Интернет: [http://www.coe.int/T/E/Com/About\\_Coe/Brochures/fiche\\_dhindex.asp#TopofPage](http://www.coe.int/T/E/Com/About_Coe/Brochures/fiche_dhindex.asp#TopofPage)

- ЕДУКАТИВЕН ПАКЕТ

*Идеи, ресурси, методи и активности за неформално интер-културно образование со млади и возрасни*

**Содржина:** Публикацијата е поделена на два дела. Првиот претставува вовед во клучниот концепт и почетна точка за интер-културно образование. Вториот обезбедува збир на активности, методи и ресурси. Публикацијата е мошне корисна алатка за подучување која допира до прашањата поврзани со стереотипи, дискриминација, ксенофобија,

анти-Семитизам, расизам и други форми на нетолеранција.

**Издадена:** Декември 1998

Интернет: [http://www.coe.int/T/E/human%5Frights/Ecri/3-Educaional\\_resorces/Education\\_Pack/Education\\_Pack.pdf](http://www.coe.int/T/E/human%5Frights/Ecri/3-Educaional_resorces/Education_Pack/Education_Pack.pdf)

## **UNESCO (<http://portal.unesco.org>)**

### **• ОБРАЗОВАНИЕ ЗА МЕЃУНАРОДНО РАЗБИРАЊЕ**

**Содржина:** Во брошурата се опишува како UNESCO се труди со децении да ги подобри условите во корист на образование за секого и за добро меѓународно разбирање. Таа е извор на богати и разновидни идеи, експерименти и мислења во однос на прашања важни за сите нации како што се човекови права, мир и демократија. Дизајнирана е посебно за наставници и ученици.

**Издадена:** 1996

Интернет: <http://unesdoc.unesco.org/images/0012/00124833e.pdf>

## **UNICEF (<http://unicef.org>)**

### **• ПРОМОЦИЈА НА ДЕТСКОТО УЧЕСТВО ВО ДЕМОКРАТСКОТО ДОНЕСУВАЊЕ НА ОДЛУКИ**

**Содржина:** Публикацијата е фокусирана на прашања поврзани со детската и младинската партиципација. Ја потенцира важноста на младинската партиципација, базирана на Конвенцијата на Правата на Детето, нивната активна партиципација и вклучување во сите нивоа на структурите на донесување одлуки (во семејството, училиштето, местото каде што живеат, во младинските и други организации,...). Наведува добри практични примери во некои земји.

**Издадена:** 2001

ISBN: 88-85401-73-2

### **• ЖИВОТ КАКО МОЈОТ**

**Содржина:** Публикацијата е дизајнирана за деца од возраст помеѓу 9 и 12 години. Почитувањата на детските права е претставен на разбирлив начин. Детските животи се опишани низ индивидуални животни приказни, нивните животни услови и нивните надежи за подобар свет.

**Издадена:** 2001

ISBN: 0-7894-8859-0



## AMNESTY INTERNATIONAL (<http://www.amnesty.org>)

### • ПРВИ ЧЕКОРИ

*Прирачник за Започнување на Образование за Човекови Права*

**Содржина:** Прирачникот е наменет за наставници и сите останати кои се инволвираани во образувањето на млади луѓе и кои би сакале да го вклучат образованието за човекови права во својата работа. Тој обезбедува корисни методи за образование за човекови права за деца од основни и средни училишта. Исто така содржи препораки и линкови до други публикации, организации и релевантни веб страници.

**Издадена:** 1997, Лондон

Интернет: <http://erc.hrea.org/Library/teachers/first-steps.html>

### • ЧОВЕКОВИ ПРАВА ЗА ДЕЦА

*Курикулум за Предавање Човекови Права на Деца од 3-12 години*

**Содржина:** Книгата е поделена на десет поглавја; секое од нив е посветено на ООН Декларација за Детски Права. Методите во книгата се корисни тренинзи во физичкото образование, социологијата, математиката, историјата, уметноста и јазиците.

**Издадена:** 1992

## HUMAN SECURITY NETWORK (<http://www.humansecuritynetwork.org>)

### • РАЗБИРАЊЕ НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА: ПРИРАЧНИК ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

**Содржина:** Мошне сеопфатен прирачник за тренери за човекови права, кој рефлектира културолошки чувствителен приод, базиран на универзалноста на човековите права. Содржи разновидност од педагошки материјали кои можат да се користат во образованието за човекови права за млади или возрасни.

**Издадена:** 2003, Европски Центар за Тренинг и Истражувања за Човекови Права и Демократија, Грац  
ISBN 3-214-08322-8

## HUMAN RIGHTS EDUCATION ASSOCIATES - HREA <http://www.hrea.org>

### • ПОПУЛАРНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

*24 Активни Вежби за Фасилитатори и Наставници*

**Содржина:** Прирачникот за тренинг е дизајниран за неформално образование нагласувајќи ги прашањата за жените и децата, почитување



на достоинство и фер правила, врски помеѓу човековите права и одговорностите, градење на граѓанско општество, спротивставување на предрасудите итн. Високо применетите методи на прирачникот можат да бидат прилагодени за различни средини и култури, иако се дизајнирани за популарно образование, тие успешно се користени и во програми за формално образование.

**Издадена:** 2000

ISBN: 0-9706059-0-0

Интернет: <http://www.hrea.org/pubs/claude00.html>

• *ВОДИЧ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА*

**Содржина:** Сеопфатен меѓународен водич кој вклучува именик на организации и активности, поврзани со Образование за Човекови Права, и преглед на курсеви и тренинзи за човекови права организирани низ светот, додатна библиографија на литература за човекови права и листа на неколку агенции.

**Издадена:** 2000

Интернет: <http://www.hrea.org/pubs/elbers00.html>

**HUMAN RIGHTS INTERNET - HRI (<http://www.hri.ca/>)**

• *ПРИРАЧНИК ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА*

**Содржина:** Публикацијата е издадена во серии за образование за човекови права. Им нуди на наставниците информации за изворите и активностите за негување на човековите права.

**Издадена:** 2000

Интернет: <http://www.hri.ca/publications/new/hreduhandbook/>

**ДРУГИ КОРИСНИ ИНТЕРНЕТ ЛИНКОВИ:**

- Council of Europe – Youth: [http://www.coe.int/T/E/Cultural\\_Co-operation/Youth/](http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/Youth/)
- UNICEF – Compendium: <http://www.unicef.org/teachers/compendium/index.html>
- Save the Children: <http://savethechildren.org>
- Child Rights Information Network: <http://www.crin.org>
- Human Rights Watch (Children’s Rights Division): <http://www.hrw.org/children/about.htm>
- Human Rights Internet (Children’s Rights): <http://www.hri.ca/children>

## ПРАШАЛНИК

Целта на овој прашалник е да ги испита ефектите од картичките за НАШИТЕ ПРАВА за учење и предавање на правата на децата. Понатаму, заинтересирани сме за вашето мислење во поглед на поединечните аспекти на предавањето на правата на децата. Не постои точен или неточен одговор на прашањата.

### ВАШАТА ЗЕМЈА:

- Дали сметате дека имате доволни познавања од следните меѓународни документи за правата на децата и човековите права?

	да	не
Конвенција за правата на детето	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Универзална декларација за човекови права	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Европска конвенција за човекови права и основни слободи	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Целта на следниве искази е да дознаеме за вашите ставови во врска со различните фактори поврзани со правата на децата и човековите права. Ве молиме да го прочитате секој исказ и да го изберете квадратчето во колоната коешто соодветствува на вашиот став за исказот.

- Правата на децата и човековите права се важни како во секојдневниот живот така и на училиште.

Сосема се согласувам  Се согласувам   
Не се согласувам  Воопшто не се согласувам

- Правата на децата и човековите права се идеали. Тие не можат да се реализираат во секојдневниот живот и на училиште.

Сосема се согласувам  Се согласувам   
Не се согласувам  Воопшто не се согласувам

- Правата на децата и човековите права се луксуз којшто само богатите земји можат да си го дозволат. Сиромашните земји не можат да си го дозволат тоа.

Сосема се согласувам  Се согласувам   
Не се согласувам  Воопшто не се согласувам

- Наставниците ги почитуваат мислењата на учениците и ги охрабруваат да ги искажуваат своите ставови за време на часовите.

Сосема се согласувам  Се согласувам   
Не се согласувам  Воопшто не се согласувам

- Дали сметате дека картичките се корисно наставно помагало за да ги поттикнат децата при учењето на правата на децата?

	да	не
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



- Дали сметате дека учениците биле поттикнати од тема која што непосредно се однесува на нив (поединечно право) или дека им се допаднал наставниот метод?

*Ве молиме да пополните само едно квадратче.*

Учениците беа поттикнати од темата (за секое право посебно) која што ја обработувавме.

Учениците беа пред сè ентузијастички во врска со наставниот метод.

На учениците им беше интересна и темата која што ја обработувавме и наставниот метод.

- Ве молиме да наведете 3 права или активности предложени на картичките, коишто робудиле најголем интерес кај учениците.

*Назвіть три позиции прав або видов діяльності:*

а) Зошто?

б) Зошто?

в) Зошто?

- Кои облици на насилство се најчести во вашата училишна средина?

*Ве молиме ставете го знакот X во едно од квадратчињата (точни се повеќе одговори)*

а) малтретирање

б) вербално насилство

в) физичко насилство

г) друго (ве молам наведете):

- Дали вашето училиште им посветува доволно внимание на прашањата на толеранција? да  не

- Дали учениците биле запознати со правата на децата пред спроведувањето на проектот НАШИТЕ ПРАВА?

*не (ниту едно)  да (сите права)  делумно (само со некои од правата)*

- Дали учениците по реализацијата на предвидените активности со проектот, ги препознаваат прекршувањата на правата и дали можат да посочат примери?

*не (ниту едно)  да (сите права)  некогаш (само за некои од правата)*

- Кои се најважните ефекти од употребата на картичките од НАШИТЕ ПРАВА?

*Ве молиме обележете само по едно квадратче во секој ред:*



- Во секојдневната интеракција, учениците го препознаваат кршењето на правата и се општо почувствителни кон прашањето на правата на децата.

Сосема се согласувам  Се согласувам   
 Делумно се согласувам  Воопшто не се согласувам

- Учениците се повеќе восприемчиви на бројни форми на разновидност и различност во нивната општествена средина.

Сосема се согласувам  Се согласувам   
 Делумно се согласувам  Воопшто не се согласувам

- Со користењето на картичките, учениците научиле да гледаат на правата на децата од критички аспект и не ги употребуваат само во своја полза.

Сосема се согласувам  Се согласувам   
 Делумно се согласувам  Воопшто не се согласувам

- Со користењето на картичките, учениците станале почувствителни во поглед на почитувањето на човековите права на најзапоставените групи деца (деца со посебни потреби, деца од сиромашни семејства).

Сосема се согласувам  Се согласувам   
 Делумно се согласувам  Воопшто не се согласувам

- Со користењето на картичките, јас стекнав познавања коишто ќе ми помогнат да ја олеснам имплементацијата на слични проекти поврзани со правата на децата.

Сосема се согласувам  Се согласувам   
 Делумно се согласувам  Воопшто не се согласувам

- Дали би сакале да добиете дополнителна обука за предавање и учење на правата на децата и на човековите права?

да  не

Доколку одговорот е “да”, ве молиме да одговорите на следното прашање.

- Во кои области на предавањето и учењето на правата на децата и на човековите права би сакале да го подобрите знаењето?

*Ставете соодветен знак во секое од квадратчињата*

Соодветни содржини за предавање и учење во врска со правата на децата и човековите права

Облици и методи на предавање и учење на правата на децата и човековите права

Соработка меѓу наставниците при планирањето и учењето за правата на децата и човековите права



- Дали би сакале да учествувате на обука посветена на предавањето и учењето толеранција?

да    не  
  

Доколку odgovorot е “да”, ве молиме да одговорите исто така на следното прашање.

- Во која област од предавањето толеранција би сакале да ги проширите своите познавања?

*Ве молиме да ги обележите оние квадратчиња коишто одговараат на вашите`elbi*

Содржина за предавање и учење толеранција

Методи за предавање и учење толеранција

Ви благодариме многу што odvoivte време да одговорите на прашалникот за предавање и учење на правата на децата со употреба на картичките НАШИТЕ ПРАВА.

Ве молиме да ги испратите вашите одговори на следнава адреса:

Митја Сардоч, Институт за образовни истражувања, Гербичева 62,  
1000 Љубљана, СЛОВЕНИЈА



## ЗЕМЈИ УЧЕСНИЧКИ ВО ОБСЕ

- Австрија
- Азербејџан
- Албанија
- Андора
- Белгија
- Белорусија
- Босна и Херцеговина
- Бугарија
- Германија
- Грузија
- Грција
- Данска
- Ерменија
- Естонија
- Ирска
- Исланд
- Италија
- Казахстан
- Канада
- Кипар
- Киргистан
- Летонија
- Литванија
- Лихтенштајн
- Луксембург
- ПЦР Македонија
- Малта
- Молдавија
- Монако
- Норвешка
- Обединето Кралство
- Полска
- Португалија
- Романија
- Руска Федерација
- Сан Марино
- Светата столица
- Република Словачка
- Словенија
- Соединети Американски Држави
- Србија и Црна Гора
- Таџикистан
- Туркменистан
- Турција
- Узбекистан
- Украина
- Унгарија
- Финска
- Франција
- Холандија
- Хрватска
- Република Чешка
- Швајцарија
- Шведска
- Шпанија



## **NAŠA PRAVA**

je nastavno sredstvo za obrazovanje o pravima djece za  
djecu od 10-12 godina.

Izdavač:

Ministarstvo vanjskih poslova Republike Slovenije  
Prešernova 25  
1000 Ljubljana  
Slovenija

Autori:

Blanka Jamnišek  
Liana Kalčina  
Andreja Barle Lakota  
Zoran Pavlovič  
Mitja Sardoč

Ilustrator: Matjaž Schmidt

Dizajner: Jaša Schmidt

Ljubljana, 2005